

20181602948

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.8.2018 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.21/18, 29/18, 85/18, 117/18, 139/18 и 150/18) во членот 2 став (2) во табелата по подмерката 1.12. се додава нова подмерка 1.12-а. која гласи:

1.12-а.	Директни плаќања за произведено и предадено грозје од сортите вранец и смедеревка во регистриран капацитет за производство на вино во Република Македонија	-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат површини под лозови насади и оствареното производство од сортите вранец и смедеревка од реколта 2018 да е предадено во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Македонија -Висината на директните плаќања изнесува 1 денар по килограм
---------	--	--

Член 2

Во член 3 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Спроведувањето на подмерката 1.12-а. „Директни плаќања за произведено и предадено грозје од сортите вранец и смедеревка во регистриран капацитет за производство на вино во Република Македонија“ од член 2 став (2) на оваа уредба се врши врз основа на податоци кои се доставуваат од страна на регистрирани капацитети за производство на вино во Република Македонија.“

Ставовите: (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) и (22) стануваат (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) и (23).

Член 3

Во членот 4 во точката 3. зборовите: „ 1.7 и 1.10 од член 2 став (2) “ се заменуваат со зборовите: „ 1.7, 1.10 и 1.12-а. од член 2 став (2)“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8294/1
29 август 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.